

КОЈ БАРА ДУПКИ НИЗ "СУДСКОТО РЕШЕТО"?

Во една македонска народна поговорка се вели ако не можеш да удриш по магарето удри по самарот. Тоа значи дека ако не можеш по власта тогаш удри по поданиците, така што целиот "шљама или срам" ќе биде симнат од властелините во Македонија.

Имено, случајот "Бачило" влезе во втората димензија, но откако Владата пресече дека имало нарушување на законитоста во судската процедура за исплатата на отштетата на овчарот од селото Камењане.

Според тоа, наместо најважните органи да ги бранат државните и националните

■ Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



додека, пак, под притисок на овчарот се пишманел. Тој тврди дека изјавата ја дал под притисок со закани дека ќе му ја одземат лиценцата.

"Од страв што ме прашуваа дали е евидентирано или не, им кажав дека не е евидентирано. Ме прашаа каде се оригиналните потврди. Не ме натераа со сила да потпишам", изјави Муамет Арифи од ветеринарната станица "Еуровет".

По лошиот развој на настаните, овчарот се симна од планината, бидејќи бил лут зашто доказите се извртуваат против него.

"Ме викна ветеринарот. Рече, ќе умрел, со сила го терале да потпише. Ќе му ја земеле дипломата, ако дал потврда, а не ги прегледал овците", изјави Иснифарис Џе-

МАЛИТЕ ЛУЃЕ ЈА "ЛАПНАА" ЈАДИЦАТА ЗА ОВЧАТА ПРИКАЗНА

интереси дека во судската процедура имало сомневања и аргументи за заштита на законитоста, тоа го стори извршната власт која сè до последниот момент молчеше или се обидуваше да ја избегне одговорноста од вмешаноста во случајот. Значи, власта се правеше дека е "корава", додека овчарот Џема или се честел со лесно стекнатите пари.

СИТНИ ИГРАЧИ

Згора на тоа, под притисок на јавноста малите учесници во сообраќајот, односно во судската процедура, ја презедоа одговорноста, иако прстот беше вперен во насока на зградата на Владата. Но, бомбардирањето со информации за вмешаноста на судијата кој го водеше процесот, потоа ветеринарот кој ја проценувал отштетата, ја сврте водата кон изворот, наместо таа да тече кон политичките врвови.

Во овој момент не се знае кој јаде, а кој пие, односно виновникот се бара меѓу ситните играчи, бидејќи оние од

Во овој момент не се знае кој јаде, а кој пие, односно виновникот се бара меѓу ситните играчи, бидејќи оние од високите центри на моќта се недостапни за законот. Во меѓувреме полицијата истражува, а инволвираните страни се бранат со клаузулата дека изјавите ги направиле под притисок. Тоа значи дека едно зборуваат пред истражните органи, а друго прават пред средствата за информирање. Кој ја зборува вистината: полицијата, ветеринарот или овчарот?

високите центри на моќта се недостапни за законот. Во меѓувреме полицијата истражува, а инволвираните страни се бранат со клаузулата дека изјавите ги направиле под притисок. Тоа значи дека едно зборуваат пред истражните органи, а друго прават пред средствата за информирање. Кој ја зборува вистината: полицијата, ветеринарот или овчарот?

Овој "Бермудски триаголник" ќе лапне уште некоја ситна душа која од немајкаде ќе ја голтне јадицата на власта, бидејќи мора да си ја зачува дипломата, професијата

или главата. Затоа случајот сè повеќе се заплеткува, а политичката одговорност се претвора во вина на малите актери во драмата. Имено, некој се прави гавол, додека друг тренира кунг-фу.

ОПРАВДУВАЊА ЗА ГРЕШКИТЕ

Полицијата и овчарот се појавија на мегдан, односно истражните органи барале дупки во судското решето. При тоа, ветеринарот наводно призна дека лажел и издал фалсификат документи

маили.

За случајот се јави и "првообвинетата", судијката Снежана Попчевска, која си ја отвори "душата" за случајот "Бачило". Таа "в гроб" не сака да влегува сама, односно нема да биде единствениот виновник и жртвено то јагне.

"Јас се чувствувам без основ посочена како жртвено јагне и како единствен виновник во овој случај. Првостепениот суд со ни едно дејствие не пропустил да преземе некое службено дејствие, ниту има пропуст во постапката", изјави Снежана Попчевска, судијка во Основен суд Скопје 1 Скопје.

"Етикетите во јавноста за несовесен судија, за судија кој направил грешки, сметам дека неправедно се упатени кон мене", истакна Попчевска.

Таа тврди дека чесно пресудила во корист на овчарот, кој преку ноќ доби 727.000 евра на име отштета, затоа што наводно хеликоптерите на АРМ му го бомбардирале бачилото и при тоа му ги уништиле овците и говедата.